

# Застанете и размислете

## Проверете го изворот на информации на овие сојузни избори

На сојузните избори се раздаваат голем број на информации кои се наменети да ве наведат како да гласате.

Важно е да размислите што гледате, слушате или читате. Ако се сомневате дека информациите не се точни, постојат прашања кои можете да си ги поставите за да ви помогнат да формирате сопствено мислење и да донесете одлука.



### Вашата улога како гласач

Одвоете време за да размислите дали информациите се:

#### Сигурни

Дали тие доаѓаат од сигурен и препознатлив извор?

Дали го знаете изворот на информации? Дали тие доаѓаат од акредитирано медиумско средство или сметка на потврдена социјална мрежа?

Веродостојноста на информациите кои се објавуваат не се регулира со законите за избори.

#### Најнови

Кога се објавени информациите?

Само заради тоа што некој пост/напис е споделен денес, тоа не значи дека тој е најнов. Секогаш проверувајте го оригиналниот извор и датумот на објавување.

#### Безбедни

Можно ли е да се работи за измама?

Ако се сомневате во веродостојноста на изворот или содржината на информациите кои се објавуваат на социјалните мрежи или други дигитални платформи, важно е внимателно да размислите пред да се впуштете во дискусија.

Кога е можно, треба да ги проверите податоците за контакт на изворот на информациите.

### Улогата на АЕС

АЕС е независна агенција која има за задача да ги спроведе сојузните избори во 2019.

Улогата на АЕС е:

#### Да достави сигурни информации за гласачкиот процес

АЕС ќе обезбеди лесен пристап до информации во врска со запишување на гласачкиот список, гласање или учествување како кандидат преку нашата рекламна кампања, веб-страница, центарот за контакти и сметки на социјалните мрежи.

Ако некои информации за овие изборни постапки не се точни, тогаш АЕС ќе делува за да ги поправи. Надвор од овие изборни постапки – АЕС нема улога да ја проверува веродостојноста на информациите за изборите.

#### Да испитува дали информациите за изборите се овластени

Одредени информации за изборите треба да бидат овластени за да ви се помогне да го дознаете изворот на тие информации. Кога АЕС ќе добие жалби, таа ќе ги испитува информациите за изборите кои не се правилно овластени.

Посетете ја **веб-страницата на АЕС** за да дознате за улогата на комуникаторите на информации, државните агенции и медиумите.